


ТД МАКОШПЕД АД
Скопје

Извршен директор Марија Каранфиловиќ во прилог на редовното информирање на одборот на директори на ТД Макошпед АД Скопје, го дава следниот:



КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Друштвото за 2021 година

Скопје, Март 2022 година

СОДРЖИНА

Основни информации и економски амбиент.....	3
Основната дејност на друштвото.....	3
Управување со финансиски ризик.....	4
Средства и извори на друштвото.....	5
Долгорочен долг спрема основна главнина.....	6
Органи на управување на друштвото.....	6
Структура на вработени.....	6
Финансиски резултати за 2021 година.....	6
Внатрешна ревизија.....	7
Макошпед Транс.....	7
Консолидирана завршна сметка.....	8

ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ

Извршен директор Марија Каранфиловиќ во прилог на редовното информирање на Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ, го дава следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на Друштвото за 2021 година

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ И ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ

Во Република С.Македонија, економскиот амбиент во 2021 година се карактеризира со низок раст во нестабилно општо опкружување кое беше резултат на ковид пандемијата.

Во текот на годината, како што се менуваа економските и општите услови во опкружувањето, Друштвото соодветно се прилагодуваше преку тековните активности и деловни потфати.

Земајќи го во предвид економскиот амбиент во изминатата 2021 година, Друштвото се ангажираше максимално да ги искористи ресурсите за задржување на постоечките и придобивање на нови коминтенти преку прилагодливост и флексибилност спрема нивните потребите, како и со искуството и препознатливоста на брендот во областа на организација на меѓународен и локален транспорт, царинско застапување и јавно и царинско складишно работење.

Акциите на ТД Макошпед АД Скопје, котираат на Официјалниот пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје.

Компанијата заклучно со 31.12.2021 година брои 690 акционери од земјата и странство. Основната главнина изнесува 788.424 акции од кои 78.840 се сопствени акции без право на глас, со номинална вредност од 1.000 денари. Во 2021 година не се откупени сопствени акции. Вкупните сопствени акции претставуваат 9,999% од основната главнина.

Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр.19 Скопје.

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Транспорт

Одделот за шпедиција и увоз-извоз врши организација на секаков вид меѓународен транспорт, на сите дестинации во Европа и светот од и за Р.С.Македонија и тоа:

- камионски, поморски, збирен, железнички и авионски транспорт
- организира превоз на специјални и вонгабаритни товари и обезбедува дозвола за истите
- локален транспорт низ Р.С.Македонија

Царинско посредување

Во рамките на логистичките и транспортните услуги, ТД Макошпед АД, врши царинско посредување во увоз, извоз и транзит, преку следните услуги:

- изработка на царинска документација за одредена царинска постапка
- тарифирање на стока со примена на меѓународно признати податоци
- обезбедување на разни дозволи, потврди, согласности и одобренија потребни за увоз/извоз
- консултантски услуги за било која надворешно-трговска постапка

Нашиот тим работи согласно царинските прописи и е целосно посветен на потребите на клиентите.

Царинско и локално складирање

ТД Макошпед АД располага со сопствен складиштен простор во Скопје и Битола, во кои се врши царинско и локално складирање.

Менаџирање со деловни објекти под закуп

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори.

Пазарен ризик

- **Ризик од промени на девизниот курс**

Друштвото учествува во меѓународни трансакции со комитенти, но овој обем е многу мал во однос на целокупното работење и промената на девизните курсеви неможе да го наруши тековното работење.

- **Ризик од промени на цените**

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема друштвото. Во однос на кредитниот ризик друштвото има политика да соработува со клиенти што имаат соодветна кредитна историја. Друштвото води политика на наплата на побарувања до 30 дена. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда(комитенти), со што се намалува ризикот

во работењето доколку со некој комитент дојде до потешкотии со наплатата.

Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредитите вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ТД Макошпед АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

Ризик од ликвидност

Ликвидностен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите, вработените и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски. Процентот на наплата на побарувањата за 2021 година изнесува 95%.

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Согласно Билансот на состојба за 2021 година, вредноста на активата и пасивата на ТД Макошпед АД Скопје изнесува 820.183.214 денари.

Постојаните средства учествуваат со 95,7%, додека тековните средства учествуваат со 4,3% во активата.

За извршување на својата дејност на 31.12.2021 Друштвото користеше кредити и позајмици во износ од 9.107.571 денари.

Во структурата на пасивата капиталот и резервите учествуваат со 98.1% (96.8% на 31.12.2020 година), што укажува на исклучително висок степен на финансирање на работењето од сопствени извори.

Исплата на дивиденда

Во 2021 година Друштвото нема исплатено дивиденда на акционерите.

Зделка со заинтересирана страна и голема зделка

Во 2021 година Друштвото нема реализирано голема зделка ниту зделка со заинтересирана страна.

ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Обврските на ТД Макошпед АД Скопје по долгорочни кредити на 31.12.2021 година изнесуваат 3.926.563 и во однос на основната главнина учествуваат со 1,6%.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

ТД Макошпед АД Скопје е основано како акционерско друштво, кое согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото има воспоставено едностепен систем на управување, преку Одбор на директори.

На неизвршните членови на Одборот на директори во текот на 2021 година како надомест за учество во органите на управување им е исплатено бруто износ од 240.012 денари. На генералниот директор по основ на менаџерски договор исплатен е бруто износ од 1.194.806 денари.

Примања на членовите на Одборот на директори по основ на членување во органи на управување во други друштва во извештајната 2021 година во бруто износ изнесуваат 1.018.221 денари.

Примања на неизвршните членови на Одборот на директори по основ на бруто плата кај друг работодавец изнесуваат 3.201.393 денари.

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ

На 31.12.2021 година во друштвото се вработени вкупно 26 лица од кои во редовен работен однос се 24 лица, а на определено работно време 2 лица. Од вкупните вработени 13 лица се мажи и 13 лица се жени.

Квалификациона структура на вработените на 31.12.2021 година

Реден број	Вид на квалификација	Број на вработени	Процентуално учество
1	ВСС	5	19,23
2	ВШС	2	7,69
3	ССС	16	61,54
4	КВ	2	7,69
5	НКВ	1	3,85
	Вкупно	26	100,00

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Финансиската политика и креирањето на стратегијата и техниките на финансиското управување, водење на сметководствениот и финансискиот менаџмент е прашање на кое во континуитет му се обрнува посебно внимание со цел непречено и профитабилно функционирање на друштвото.

За периодот од Јануари до Декември 2021 година ТД Макошпед АД Скопје оствари нето добивка од 10.577.991 денари.

Финансиски резултати

Р.бр.	Позиција	2021 година	2020 година	Индекс
1	Вкупни приходи	81.593.846	128.878.764	63,31%
2	Приходи од продажба	75.710.190	100.854.097	75,07%
3	Останати приходи	509.197	22.881.754	2,23%
4	Финансиски приходи	5.374.459	5.142.913	104,50%
5	Вкупни расходи	70.125.726	116.790.580	60,04%
6	Расходи од работење	69.877.353	116.633.502	59,91%
7	Финансиски расходи	248.373	157.078	158,12%
8	Добивка пред оданочување(2-6)	11.468.120	12.088.184	94,87%
9	Данок од добивка	890.129	899.226	98,99%
10	Нето добивка	10.577.991	11.188.958	94,54%

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Службата за внатрешна ревизија вршеше ревизија согласно годишниот план за работа. Ревизиите се извршени и по истите се изготвени полугодишен извештај и годишен извештај, кои се доставени до Одборот на директори.

2. МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Во 2019 година е формирано друштвото Макошпед Транс ДООЕЛ Скопје од страна на ТД Макошпед АД Скопје како единствен сопственик. Основна дејност на Макошпед Транс ДООЕЛ Скопје е транспорт на стоки и услуги. Вкупно има 6 вработени. Својата дејност почна да ја обавува во втората половина од 2019 година.

За периодот од Јануари до Декември 2021 година Макошпед Транс оствари нето добивка од 155.295 денари.

Финансиски резултати

Р.бр.	Позиција	2021 година	2020 година	Индекс
1	Вкупни приходи	10.120.991	8.987.647	112,61%
2	Приходи од продажба	10.077.970	8.975.174	112,29%
3	Останати приходи	43.021	12.473	344,91%
5	Вкупни расходи	9.947.674	11.409.541	87,19%
6	Расходи од работење	9.945.897	11.408.826	87,18%
7	Финансиски расходи	1.777	715	248,53%
8	Добивка пред оданочување(2-6)	173.317	-2.421.894	
9	Данок од добивка	18.022	0	
10	Нето добивка	155.295	-2.421.894	

3. КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА

Во своето работење ТД Макошпед АД Скопје има обврска да изготвува консолидирани финансиски извештаи бидејќи има мнозинско учество во Макошпед Транс ДООЕЛ Скопје.

За период од Јануари до Декември 2021 година консолидираната нето добивка изнесува 10.733.286 денари.

Финансиски резултати

Р.бр.	Позиција	2021 година	2020 година	Индекс
1	Вкупни приходи	90.325.503	136.917.326	65,97%
2	Приходи од продажба	84.398.826	108.880.186	77,52%
3	Останати приходи	552.218	22.894.227	2,41%
4	Финансиски приходи	5.374.459	5.142.913	104,50%
5	Вкупни расходи	78.684.066	127.251.036	61,83%
6	Расходи од работење	78.433.916	127.093.243	61,71%
7	Финансиски расходи	250.150	157.793	158,53%
8	Добивка пред оданочување(2-6)	11.641.437	9.666.290	120,43%
9	Данок од добивка	908.151	899.226	100,99%
10	Нето добивка	10.733.286	8.767.064	122,43%

Март, 2022 година

ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ